

Врз основа на член 172 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018“), Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот во Тетово, се објавува

КОНКУРС

за избор-реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово

Се објавува Конкурс за избор-реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово:

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Еден наставник за предметите:
 - Маркетинг во туризмот
 - Маркетинг менаџмент
 - Основи на маркетинг.
2. Еден наставник за предметите:
 - Макроекономија
 - Економетрија
 - Економија на инвестиции.
3. Еден наставник за предметите:
 - Е-маркетинг
 - Деловна етика
 - Деловно комуницирање.
4. Еден наставник за предметите:
 - Основи на економија
 - Претприемништво
 - Менаџмент на мал бизнис.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ

1. Еден наставник за предметите:
 - Педагогија на слободно време
 - Дидактика I и II
 - Методика на работа на училишниот педагог со педагошка практика.
2. Двајца наставници за наставните предмети од областа на педагогијата.
3. Еден наставник за наставните предмети од областа на образованието на наставниците.
4. Еден наставник за наставните предмети од областа на математика (Методика на математиката), на студиската програма Одделенска настава.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Еден наставник за предметите:
 - Едукативна психологија
 - Развојна психологија

- Училишна психологија
- Психологија на колективно однесување.

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

1. Еден наставник за предметите:
 - Криминологија со Пенологија
 - Виктимологија
 - Меѓународно казнено право.
2. Еден наставник за предметите:
 - Криминалистика
 - Организиран криминал
 - Казнено право.

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. Еден наставник за предметите:
 - Атлетика I
 - Атлетика II.

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И ИСХРАНА

1. Еден наставник за предметите:
 - Општа микробиологија
 - Прехранбена микробиологија.

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТИ НАУКИ

1. Еден наставник за предметите:
 - Безбедност на патниот сообраќај
 - Пројектирање на патната инфраструктура
 - Техники на менаџирање на сообраќајот.

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

1. Еден наставник за предметите:
 - Микробиологија со паразитологија
 - Епидемиологија.
2. Еден наставник за предметите:
 - Претклиничка парадонтологија
 - Клиничка парадонтологија
 - Претклиничка орална медицина и патологија
 - Клиничка орална медицина и патологија.
3. Еден наставник за предметите од областа на кардиоваскуларна хирургија, торакална хирургија и васкуларна хирургија.

Услови за наставно-научно звање доцент, вонреден и редовен професор:

- одлука за избор во наставно-научно звање од компетентен орган, доколку има;
- диплома за научното звање доктор по науки од научната област во која се избира;

- кандидатите кои конкурираат треба да имаат континуитет во студиите од соодветната област;
- список за објавени научни и стручни трудови (по еден примерок од трудовите);
- кратка биографија (CV);
- да го приложи трудот од докторската дисертација;
- потврда за познавање странски јазик;
- познавање на албанскиот јазик – пишување и читање;
- извод од матичната книга на родените;
- уверение за државјанство.

*Кандидатите треба да ги исполнуваат условите за избор во наставно-научни звања предвидени со член 166 од Законот за високото образование.

*Пријавата со потребните документи кандидатите треба да ја достават во рок од 5 работни дена, од денот на објавувањето на Конкурсот, во Архивата при Ректоратот на Универзитетот во Тетово, на адреса: Ректорат на Универзитет во Тетово, ул. Илинденска, б.б. Тетово.

Универзитет во Тетово